



Република Северна Македонија

Министерство за труд  
и социјална политика

Министерство за труд и социјална политика  
Проект за подобрување на социјалните  
услуги (ППСУ)  
Кредит Бр.8902-МК

SUPPORTED BY



WORLD BANK GROUP

## ИЗВЕСТУВАЊЕ

за одржување јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни за проект кој предвидува изградба на нова градинка и презентација на документот од јавен интерес - „Првична ограничена оцена за влијание врз животна средина и социјални аспекти” во Општина Битола,  
во рамки на Проектот за подобрување на социјалните услуги (ППСУ)

Со цел зголемување на капацитетите за сместување на деца од предучилишна возраст, Министерството за труд и социјална политика, во рамки на ППСУ поддржан од Светска Банка, објави јавен повик за аплицирање на проекти од страна на локалните самоуправи и доделување на грантови за таа намена. Општина Битола аплицираше со проект за изградба на нова детска градинка.

Согласно *Оперативниот прирачник за администрирање на грантови за изградба на предучилишна инфраструктура* како и *Планот за вклучување на засегнати страни*, се организира јавна расправа од страна на Министерството за труд и социјална политика и Општина Битола. Целта е да се информираат граѓаните и засегнатите страни за планираните активности за изградба на нова градинка и за таа намена изработениот документ од јавен интерес - „Првична ограничена оцена за влијание врз животна средина и социјални аспекти” која содржи анализа на влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од реализација на проектот.

Документот се става на јавен увид на веб страните на: Министерството за труд и социјална политика (<https://www.mtsp.gov.mk/proekt-za-podobruvanje-na-socijalnite-uslugi.nspj>) и на Општина Битола (<https://www.bitola.gov.mk/>).

Забелешки или прашања за проектот може да се доставуваат во рок од 14 дена од објавување на Известувањето, на следниот линк <https://ssip.mtsp.gov.mk/ApplyRequest.aspx> или на e-mail: [wiki.nalevska@bitola.gov.mk](mailto:wiki.nalevska@bitola.gov.mk)

**Јавната расправа ќе се реализира он-лајн на 21 декември 2020 (понеделник), во 12 часот.** Линкот за пристап до истата ќе биде навремено објавен во рамки на ова Известување како и на сајтот на Општина Битола (<https://www.bitola.gov.mk/>) и на сајтот на МТСП (<https://www.mtsp.gov.mk/proekt-za-podobruvanje-na-socijalnite-uslugi.nspj>)

Министерството за труд и социјална политика  
07.12.2020